

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

IBM-ОВИОТ СУПЕР КОМПЈУТЕР

IBM направи нова верзија на својот Blue Gene/L супер компјутер, наречен Blue Gene Watson поради тоа што ќе се користи во IBM - овиот Thomas Watson истражувачки центар. Овој компјутер може да извршува 91,3 милијарди калкулации



во секунда, што значи дека е послаб само од првиот Blue Gene/L компјутер кој има перформанси од 135 терафлопси. Не е случајно тоа што IBM токму оваа седмица го претставува својот

Blue Gene Watson супер компјутер, бидејќи наскоро ќе биде објавена нова листа на 500 најјаките компјутери во светот. На тој начин IBM ќе ги заземе двете водечки места на таа листа, додека трет ќе биде Silicon Graphics со својот Columbia систем, изработен заедно со NASA и кој има перформанси од 51,9 терафлопси. Blue Gene Watson ќе се користи за биолошки истражувања и развој на нови лекови. Овој компјутер се состои од 20 rack-ови, секој со по 1024 Power PC процесори.

CASIO EXILIM EX-S500

Новиот Exilim EX-S500 има минијатурни димензии 90x59x16mm, со резолуција од 5.0 мегапиксели, 3x оптички зум и 2.2 инчен TFT LCD екран. Снимените видеоклипови имаат димензија од 640x480 точки со 30 фотографии во секунда. Вградени му се 8.3



мегабајти меморија, а за проширување се користат SD картички. Според тврдењата на компанијата Kasio, Exilim EX-S500 со едно полнење на батеријата може да издржи до 200 "чкрапнувања". Се очекува на пазарот да се појави во текот на август по цена од 550 американски долари.

SONY ERICSSON S600

Sony Ericsson го претстави новиот модел S600, кој првенствено е наменет за младите генерации, со карактеристики кои го прават уникатен, стилски, обезбедувајќи максимум забава и возбуда во ултра модерно пакување. Сега и мобилните телефони добија FM радио со RDS, а камерата од 1.3 мегапиксели со 4x зум е одлична за снимање и на видеоклипови. S600 има повеќе од солидна вградена меморија од 64 MB, но како негативност...



TULIP ПОВЕЌЕ ОД ЛАПТОП



Холандската компанија Tulip ја претстави новата серија E-Go лаптопи, базирана на процесорот AMD Turion 64 MT. Новата серија лаптопи очигледно е наменета за женската популација, на која повеќе им е важен изгледот отколку перформансите. Има 1 GB меморија, 100 GB хард-диск, DVD RW, графичка карта со ATI Radeon XPress 200 чипсет и 12" екран, кој има резолуција од 1280x800 пик-

сели. Батеријата на овие компјутери трае и до 4 часа, а Tulip не ги наведува димензиите и тежините на овие лаптопи. Сите Tulip E-Go лаптопи се обложени со кожа, а нивниот изглед е дизајниран во соработка со модната куќа Marcel van Galen и дизајнерот на накит Laurent de Beer. Меѓу овие компјутери, наместо пластика, најлуksузниот еднадвор има бело злато со илјадници ситни дијаманти и рубини, кои го формираат логото на фирмата Tulip. Цената на овој модел е астрономска и изнесува 283.000 долари.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177